




HumidiPür™

Навлажнувач со тројно дејство

Модел: AW600



Ви благодариме што го купивте овој производ на WINIX

- Прочитајте и следете ги сите инструкции пред да ракувате со овој уред
- Чувајте го ова упатство за идна употреба

HumidiPür

Навлажнувач со тројно
дејство

PLASMAWAVE™

HumidiPür™
Модел: AW600

Winix HumidiPür™ истовремено го навлажнува и прочистува воздухот со капацитет за навлажнување од 3,17 галони на ден и три фази на прочистување на воздухот, како и PlasmaWave® технологија.



PLASMAWAVE®

PlasmaWave® технологијата ги разградува вирусите, бактериите и другите хемикалии на молекуларно ниво.



Авто мод

Уредот има вграден сензор за влажност и автоматски ја регулира брзината за да ја постигне идеалната влажност во просторијата.



Timer

Тајмерот овозможува да подесите за колку време да се исклучи уредот



Ноќен мод

Сензорот за светло детектира кога е темна собата и го сведува уредот на ноќен мод за да ја намали потрошувачката на енергија.



Навлажнувач со пареа

HumidiPür™ генерира многу слаба пареа со која се подобрува и одржува конзистентност на влажноста во воздухот.



CleanCel® Анти-бактериски премаз

HumidiPür™ е третиран со CleanCel® анти-бактериски премаз со кој се превенира размножување на бактерии во внатрешноста



Автоматско исклучување

Автоматски се исклучува кога резервоарот за вода е празен.

Содржина

Инструкции за безбедност	
Предупредување	3
Информации за производот	
Дијаграм на уредот	11
Контролен панел/Дисплеј	12
Инсталација	
Избор на локација	13
Инструкции за поставување	14
Операции	
Начин на работа	15
Одржување и чистење	19
Проблеми	
Решенија	25
Спецификации	27

Инструкции за безбедност

⚠ Предупредување

Следете ги инструкциите за да избегнете ризик од повреда, штета, електричен шок или пожар.

⚠ Забелешка

Непочитување на инструкциите може да доведе до повреда или материјална штета.

⊘ ЗАБРАНЕТО


⊘ НЕ РАСКЛОПУВАЈ

⚠ МОРА ДА СЕ СЛЕДИ


⚡ Приземјување за заштита од електричен шок

⚠ Предупредување


НЕ го исклучувајте уредот со влечење на кабелот



НЕ го виткајте и не ставајте тешки предмети врз кабелот



НЕ го допирајте кабелот со влажни раце



НЕ го менувајте кабелот


Ако кабелот/приклучокот е оштетен мора да биде заменет со соодветен производ од истиот производител.






Предупредување


НЕ го приклучувајте заедно со други уреди во ист штекер




Исклучете го од штекер кога не го користите




НЕ се обидувајте да го поравите, измените или расклопите уредот




Вклучете го само во соодветен штекер со приземјување



НЕ го приклучувајте во лабав или оштетен штекер.




НЕ го користете уредот доколку има вода околу него



Инструкции за безбедност




НЕ го користете HumidiPür™ на нерамна површина




НЕ го полевајте со течност




НЕ го ставајте HumidiPür™ блиску до запаливи материи (гас, аеросол или бензин)




НЕ го ставајте уредот на нестабилни површини



Обидете се да го менувате резервоарот секој ден и да ставате чиста вода



Не ставајте вода директно во уредот, наполнете го резервоарот како што е пропишано



! Забелешка


Исклучете го уредот од штекер и контактирајте го вашиот сервисер ако уредот дојде во контакт со вода



НЕ го вадете резервоарот за вода доколку има дете во близина



Исклучете го од штекер ако уредот се потопи во вода и контактирајте го вашиот сервисер



НЕ ставајте ништо во решетките за проток на воздух



НЕ го поставувајте уредот на влажно или место со прашина



НЕ дозволувајте деца да си играат со уредот или да седнуваат врз него




Инструкции за безбедност

! Note


НЕ го исклучувајте од штекер уредот додека работи




Исклучете го уредот од штекер кога го чистите



Исклучете го уредот од штекер и контактирајте го сервисерот доколку забележите необичен мирис или звук




Користете го HumidiPür™ откако ќе го поставите антибактерискиот диск




НЕ ставајте ништо во решетките за проток на воздух




НЕ го ставајте уредот блиску до извор на топлина



НЕ ги допирајте решетките за проток на воздух додека работи уредот



НЕ го поставувајте уредот блиску до завеси или материјали кои ќе ја блокираат вентилацијата



Внимавајте да не ви падне редот



! Забелешка


Не дозволувајте деца да си играат на или блиску до уредот




Не прскајте запаливи течности или гасови кон уредот



Не го поставувајте уредот на директна сончева светлина



Не користете жешка вода во резервоарот за вода



Не го кревајте уредот фаќајќи го за горниот дел, како на сликата



Не го покривајте уредот со облека додека работи



Чистете го редовно антибактерискиот диск со топла вода од чешма и оставете го да се исуши



Не користете запаливи средства како алкохол или бензин за чистење



Не прскајте течности директно кон уредот кога го чистите



Инструкции за безбедност

! Note


НЕ го поставувајте уредот блиску до сид или прозор



НЕ го оставајте уредот блиску до запалена цигара




После чистење оставете ги антибактерискиот диск, резервоарот и пре-филтерот да се исушат



НЕ го користете уредот додека користите инсектицид



НЕ оставајте вода да стои во резервоарот додека не се користи



НЕ го користете уредот ако резервоарот е оштетен




НЕ го поставувајте уредот со излезот за воздух завртен кон сидот



НЕ ја користете водата што останала во резервоарот, за пиење или наводнување




НЕ го ставајте уредот блиску до микробранова печка или телевизор



Note


НЕ го преполнувајте резервоарот за вода




Испразнете го резервоарот кога е на ниски температури за да не замрзне




Исклучете го од штекер уредот кога резервоарот е празен



НЕ го поставувајте уредот блиску до таван, сид, мебел или електричен апарат



НЕ го подигајте уредот додека има вода во него



Бришете го уредот со микрофибер крпа или друг материјал за чистење




НЕ го вклучувајте во штекер доколку приклучокот е мокар




НЕ ставајте магнети или метални предмети врз уредот



Користете чиста вода без детергент и други хемикалии или жешка вода (над 40°C).



Дијаграм на уредот



Контролен панел

Копче/функција

1. Континуиран мод
Уредот работи континуирано на брзината која сте ја избрале (Слаба/Средна/Јака) без разлика на влажноста во просторијата.
2. Ноќен мод
Во зависност од светлото во просторијата, уредот ја регулира брзината, кога е темно на најслаба брзина
3. Авто мод
Уредот работи се додека постигне идеална влажност на воздухот и се исклучува наизменично за да заштеди енергија (Green "Comfort Zone").

Копче за подесување на тајмер

Вклучување/исклучување



Индикатор за ниво на влажност

Покажува ниво на влажност, кога е постигнато посакуваното ниво на влажност свети зелено "Comfort Zone"


Портокалово -> Ниска влажност (Под 30% RH)

Сино -> Висока влажност (61-70% RH)

Зелено -> Идеална влажност (40-60% RH)

ИНСТАЛАЦИЈА

Избор на локација



Не го поставувајте уредот на директни сончеви зраци

- Долготрајна изложеност на сончеви зраци може да предизвика дефект.

HumidiPür™ треба да биде поставен на рамна површина

- Може да се појават вибрации или чуден звук ако е на мека или нерамна површина

Уредот мора да биде поставен на далечина од околу 10cm од сидот и 30-40cm од други електрични уреди.

Пред да го вклучите HumidiPür™, отстранете ги сите заштитни фолии во кои е спакуван уредот или внатрешните делови


Употреба

Инструкции за поставување


1. Повлечете го резервоарот за вода користејќи го лостот за ослободување на резервоарот кој се наоѓа под него, на предната страна на уредот.



2. Наполнете го резервоарот со ладна истечна вода до линијата која е означена на внатрешната страна.



3. Полниот резервоар поставете го пак во базата на уредот, туркајте додека не слушнете дека ќе кликне.



4. Нежно спуштете го предниот капак, бидете сигурни дека е поставен правилно.





- Исклучете го уредот пред да го полните со вода
- Ви препорачуваме да користите дестилирана вода
- Бидете внимателни ако го преместувате уредот полн со вода

Употреба

Пред вклучување

- 1 Вклучете го во штекер
- 2 Притиснете на копчето POWER
- 3 Уредот ќе работи на AUTO MODE и PlasmaWave® јонизаторот ќе биде вклучен



► Може да се појави звук на слабо зуење, доколку тоа ви е непријатно може да го исклучите PlasmaWave® со користење на копчето PlasmaWave® ON/OFF

Авто мод

- 1 Притиснете на копчето FUNCTION за да изберете авто мод

ПРОТОК НА ВОЗДУХ:

Кога влажноста на воздухот е пониска од 60%, уредот ќе работи на "High" (јака) брзина. Кога влажноста е повисока од 60% уредот ќе работи на "Low" (слаба) брзина.

ДИСКОВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ:

Кога влажноста во просторијата е повисока од 75% дисковите за чистење ќе престанат да се вртат. Кога влажноста е пониска од 60%, дисковите продолжуваат да циркулираат



Континуиран мод

- 1 Притиснете на копчето FUNCTION за да изберете КОНТИНУИРАН МОД
 - Ќе светне индикаторот за континуиран мод
 - Со копчето FUNCTION може да изберете некој мод од следните :
Авто-> Континуиран -> Ноќен



Употреба

Ноќен мод

- 1 Притиснете на копчето FUNCTION за да изберете Ноќен мод

Со копчето MODE може да менувате:

Авто -> Континуиран -> Ноќен



- 2 Додека е во ноќен мод уредот го поставува вентилаторот на најслаба брзина и дисплејот се исклучува, освен индикаторот за најслаба брзина




Прилагодување на брзината

- Притиснете на копчето FAN SPEED за да изберете брзина


Со копчето FAN SPEED може да бирате една од следните брзини:

Слаба -> Средна -> Јака



Подесување на тајмер

- Притиснете на копчето **TIMER** за да го вклучите тајмерот
 - Може да изберете една од следните поставки:
2 часа -> 4 часа -> 8 часа



PlasmaWave® Технологија

Додека е во функција уредот

- Притиснете на копчето **PLASMAWAVE** за да управувате со PlasmaWave®
 - Користете го ова копче за да вклучите/исклучите PlasmaWave®


Додека е во функција PlasmaWave®

- Притиснете на **PLASMAWAVE/LOCK** за да управувате со PlasmaWave®
 - Користете го ова копче за да користите PlasmaWave® и кога не е вклучен навлажнувачот



Копче за заклучување


- Притиснете на **PLASMAWAVE/LOCK** околу 3 секунди за да го активирате заклучувањето



Чистење и одржување

Празнење на резервоарот за вода

- 1 Фатете го долниот дел на резервоарот за вода и повлечете
- 2 Подигнете го антибактерискиот диск за рачката и внимателно извадете го



- 3 Истурете ја искористената вода на соодветно место и наполнете го повторно резервоарот со чиста вода.



- 4 Вратете го резервоарот во базата
- 5 Нежно спуштете го предниот капак за да го затворите



- Менувајте ја водата почесто за да обезбедите оптимална функција на уредот.
- Осигурајте се дека сте го поставиле резервоарот правилно за да обезбедите нормална функција на уредот



Чистење на надворешноста

- Чистете ја надворешноста на уредот со мека крпа и нежен детергент. Потоа пребришете со сува крпа.




Чистење на задната решетка за воздух

Повлечете го јазичето на задната решетка за воздух и извадете ја решетката за воздух и исплакнете ги решетката и пре-филтерот со топла вода и заедно со пре-филтерот оставете ги да се исушат



После чистењето ставете ги HEPA и филтерот со активен јаглен на на предвиденото место и ставете го капакот заедно со пре-филтерот.



- ▶ Исклучете го од штекер HumidiPür™ пред секое чистење и демонтирање.
- ▶ НЕ го чистете горниот дел на уредот со вода.
- ▶ Испразнете го резервоарот и исклучете го од штекер ако не го користите уредот подолго од 2 дена.

Чистење и одржување


Чистење на Анти-бактериските дискови

Чистете го Анти-бактерискиот диск еднаш неделно


- Чистете го Анти-бактерискиот диск со топла вода и слаб детергент




- 1 Наполнете го резервоарот со топла вода од чешма и детергент




- 2 Исчистете го темелно Анти-бактерискиот диск




► CleanCel® Анти-бактерискиот диск може да се мие во машина за садови на температура не повисока од 80°C




- 1 Свртете го запчаникот спротивно од стрелките на часоникот за да ги ослободите дисковите. Потоа може да ги извадите еден по еден.




- 2 Исплакнете го Анти-бактерискиот диск со топла вода и слаб детергент.



- 3 Исчистете ја внатрешноста на резервоарот со мека ткаенина и слаб детергент






- 4 После чистењето составете ги деловите по обратен редослед.



Чистење и одржување

Чистење на резервоарот за вода

- 1 Исчистете ја внатрешноста на резервоарот со топла вода и слаб детергент.
- 2 Вратете го дискот во иста положба како што бил пред да го извадите.
- 3 Вратете го резервоарот за вода назад во базата.
- 4 Нежно спуштете го предниот капак за да го затворите уредот. Осигурајте се дека е наместен правилно.



Чистење на внатрешните делови и вентилаторот

- 1 Завртете го жлебот на горниот заден дел од уредот (со паричка или сл.) за да го отворите горниот капак.



- 2 Фатете го капачето на вентилаторот и завртете го во насока на стрелките на часовникот.




- 3 Исплакнете го вентилаторот и капачето со топла вода и слаб детергент.



- 4 Отстранете ја прашина околу отворот за проток на воздух со правосмукалка или мека четка.




- 5 После чистењето вратете ги вентилаторот и капачето назад во уредот.



Чистење и одржување


Проблем	Проверете дали:	Решение:
HumidiPür™ не се вклучува 	▶ Е вклучен во штекер ▶ Свети индикаторот за ниско ниво на вода ▶ Резервоарот е полн со вода	▶ Вклучете го во штекер ▶ Наполнете го резервоарот за вода ▶ Осигурајте се дека резервоарот е правилно поставен и наполнет
Авто-мод не функционира 	▶ Е вклучен во штекер ▶ Свети индикаторот за авто-мод	▶ Исклучете го и повторно вклучете го во штекер ▶ Притиснете го копчето FUNCTION за да изберете авто-мод
Вибрира или е бучен 	▶ Поставен е на нерамна површина	▶ Преместете го на рамна површина
Кабелот или приклучокот се загреани 	▶ Е вклучен во штекер	▶ Исклучете го од штекер и контактирајте го сервисерот

Проблем	Проверете дали:	Решение:
HumidiPür™ не се вклучува 	▶ Водата е валкана Водата е многу ладна или замрзната ▶ Брзината на вентилаторот е на најниско ниво	▶ Ставете чиста вода ▶ Користете вода на температура 20°C -25°C ▶ Променете на појака брзина
Копчето за подесување на функции не работи 	▶ Заклучувањето е активирано	▶ Притиснете на Plasma/Child Lock и задржете 3 секунди за да го деактивирате заклучувањето
Се појавува непријатен мирис 	▶ HumidiPür™ е користен во место каде имало јака миризба или многу прашина	▶ Променете ја водата во резервоарот и менувајте ја почесто ▶ Исчистете го резервоарот и CleanCel® Анти-бактерискиот диск
Индикаторот за ниво на вода е постојано вклучен 	▶ Оставена е вода во резервоарот	▶ Наполнете го повторно резервоарот

Спецификации

Модел бр.	AW600
Напон	120V / 60 Hz
Моќност	16W
Капацитет на навлажнување	12 литри на ден
Резервоар (макс./капацитет)	5 литри/ 7 литри
Тежина	8.5 kg
Димензии (cm)	35 x 45 x 35

Забелешки

A large rectangular box with rounded corners, containing horizontal dotted lines for writing notes. The box is empty and occupies the central portion of the page.



This marking shown on the product or its literature. Indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.